

Каква држава ќе биде Македонија кога во неа ќе се веат знамиња на туѓи држави. Дали таа воопшто ќе биде држава?



■ Пишува: **Жаклина МИТЕВСКА**

експлицитна одредба дека знамето на заедницата ќе биде определено во Собранието на Република Македонија, со почитување на тој принцип на изјаснување на пратениците од малцинските заедници, на предлог на самата заедница".

И според Македонското хералдичко здружение, националностите не смеат да користат знаме на туѓи држави.

РАСПРАВА

Најмногу негодувања предизвика изјавата на пратеникот, Борис Кондарко, според кој и Американците го поставиле знамето на Месечината, па не го нарушиле суверенитетот. Тој ја обвини опозицијата дека подметнува игра на предавници и патриоти. При тоа, истакна дека

СПАСОТ Е ВО ОДЛУКАТА НА УСТАВНИОТ СУД

Расправата за Предлог-законот за употреба на симболите на етничките заедници сè повеќе се интензивира. Опозиционите партии, преку амандмани, се обидуваат да го спречат донесувањето на овој Закон додека, пак, владејачките партии сакаат и него да го протуркаат како дел од Рамковниот договор. И додека пратениците се надмудруваат, експертите предупредуваат: "Знамето на Република Албанија не може во исто време да биде знаме на албанската заедница во Македонија. Според меѓународните стандарди, дури и во земјите со федеративно уредување знамињата на кантоните се нивни автентични, различни од знамињата на матичната држава".

Во една прилика и Гордана Силјановска, универзитетски професор, изјави дека нема ништо против употребата на симболите со кои се изразува идентитетот на заедницата на локално ниво, но тие не можат да бидат идентични со државните симболи.

"Неодамна Уставниот суд на Република Словенија донесе одлука дека знамето на Италија и знамето на Унгарија не можат да се веат во Република Словенија, таму каде што се истакнуваат симболите на овие заедници",



ВО ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ЌЕ СЕ КРОИ СУДБИНАТА НА ДРЖАВАТА

изјави Силјановска и додаде: "Власта на мала врата сака да протурка решение кое по правна аналогија е спротивно со одредбите на системскиот закон за локална самоуправа".

Рената Дескоска, универзитетски професор, вели:

"Се определува дека знамето ќе го определи заедницата, но кој од заедницата, на кој начин, мислам дека во таа насока треба да се интервенира, така што ќе се воведо

"Тоа може да значи дека или тој дел, тие општини се дел од екстериторијалниот момент или нешто друго, кое на сите ни е јасно", потенцира Јован Јоновски, претседател на ова Здружение.

Откако се осамостоивме албанското знаме предизвикува тензии и ги подгрева страстите. И денес, ситуацијата ни се повторува, но недај Боже да ни се случи она што се случи во Гостивар во 1997 година.

ова е Закон за употреба на знамињата и дека етничките заедници сами треба да изберат кое знаме ќе го веат.

Љупчо Мешков од опозицијата праща:

"Зошто Американците кога отишле таму не го ставиле, на пример, македонското или руското, туку токму американското знаме".

Пратеничката Марија Којзеклиска им се обрати на колегите Албанци дека е редно да почнат да ја сакаат и да ја

почитуваат државата. "Ќе завршам со Џими од Нигерија, кој порача дека треба да си ја сакаме Македонија оти друга Македонија немаме. Џими дојден од Нигерија разбрал, а некои граѓани не можат или не сакаат да го сфатат тоа. Никаде во светот не сум видела некои толку да не си ја сакаат сопствената држава", истакна Којзеклиска.

"Идните генерации нема да ни простат за оваа грешка што овде сега ќе ја направиме, и тоа свесно, стискајќи на копчето за една работа која на цел свет му е јасна - дека државно знаме во друга држава не може да се употребува", рече Михајло Георгиевски.

АПСУРД

Овој Закон предизвика реакции и кај неколку пратеници од владејачките партии.

Лилјана Поповска и Тито Петковски со заеднички амандман ќе се борат во Законот да биде регулирано местото, големината и височината на поставувањето на државното знаме, во спротивно нема да застанат зад Законот.

Славица Станковска потенцира дека Законот е апсурден, бидејќи во реалноста тој нема да биде почитуван. Таа праша дали навистина онаму каде што живеат 20 отсто Албанци, нема да се употребува албанското знаме.

"Во одбраната на овој амандман се јавив не заради тоа да покажам, на тоа всушност и немам право, дека сум наивен и не знам што значи политички договор, бидејќи Законот по дефиниција е политички договор и дека можам многу тука нешто да изменам, но што би рекол нашиот народ, да ми олесни на душата и да ми е чиста со-

веста", вели Тито Петковски.

"Јас не сакам никаде да одам ако тој пат и цената за тој пат се условени со внатрешни граници, затоа што утре нема да имам со што да бидам дел од Европа", изјави Лилјана Поповска.

Албанските пратеници излегоа со свои аргументи зошто треба да се употребува албанското знаме како знаме на оваа етничка заедница.

Рафиз Алити праша: "Зошто знамето со орелот не ви пречеше Вам и на другите пред Вас, во текот на војните кои се одвиваа против Отоманската империја? Зошто не ви пречеше албанското знаме во текот на Втората светска војна?"

И додека трае ваквата расправа Љубчо Георгиевски предложи или Албанците со апликација да го издвојат етничкото знаме од државното на Албанија или да се

постигне нов договор меѓу Македонците и Албанците, но овој пат за државното знаме на Македонија.

Сепак, експертите веќе најавуваат дека овој Закон нема да биде легален бидејќи Уставниот суд еднаш веќе поништил сличен закон.

"Не можеме да изгубиме од предвид дека кога Уставниот суд на РМ во 1998 година донесе одлука, во еден дел таа одлука е сè уште извор на уставното право на РМ, бидејќи ние немаме Врховен суд на САД, па кога оценува уставност на закони еднаш да може да каже на еден начин а друг пат на друг начин", изјави Гордана Силјановска.

Стручњациите предупредуваат и дека Законот е во судир со Законот за употреба на грбот, знамето и химната, при што, велат тие, ако Уставниот суд одлучува тогаш треба да го поништи.

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА! МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ. ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM

Табернакул е првата приватна издавачка куќа во Р. Македонија, основана 1989 година. Денес е една од водечките издавачки куќи во Македонија. Нејзина главна ориентација е објавување на дела од областа на филозофијата, теологијата, како и од историјата на нашата култура и уметност.

Од 1998 година Табернакул започнува со издавање учебници за основно, а потоа и за средно образование. Со изборот на авторските тимови, нивниот пристап и со новиот графички дизајн, Табернакул се обидува да воспостави нови, повисоки стандарди во македонското учебникарство.



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 329; 31 27 073
книжарница 31 33 058

contact@tabernakul.com.mk
www.tabernakul.com.mk

Библиотека ТЕМЕЛНИЦИ

Во 2002 година Табернакул ја започна библиотеката „Темелници“ со цел да ги обедини под еден знак најдобрите и најзначајните дела во македонското творештво. Во оваа библиотека досега се излезени: „Избрани дела“ од Петре М. Андреевски, „Собрани драми“ од Горан Стефановски, „Собрана лирика“ од Блажа Конески и „За македонците работи“ од Крсте П. Мисирков.

